

Врз основа на член 120 став (2) од Законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 65/13, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 101/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) и член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1) алинеја 11 од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, на седницата на Собранието на Стоматолошката комора на Македонија одржана на 28.3.2017 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС НА ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТНОТО ИСКУСТВО ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНАТА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат поблиските критериуми во однос на образованието и работното искуство што треба да ги исполнуваат едукаторите за спроведување на пробната работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата.

II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ВО ОДНОС НА ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТНОТО ИСКУСТВО

Член 2

(1) Едукатор е доктор на стоматологија, односно доктор на стоматологија од соодветната гранка на специјализација со лиценца за работа, под чиј надзор се спроведува планот и програмата на пробната работа на докторите на стоматологија.

(2) Едукаторот под чиј надзор се спроведува пробната работа на докторите на стоматологија треба да ги исполнува следните критериуми:

- да има завршено стоматолошки факултет,
- да поседува соодветна лиценца за работа,
- да има заснован работен однос во соодветна здравствена установа на неопределено работно време,
- да поседува сертификати за континуирана стоматолошка едукација во согласност со Правилникот за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на облиците и бодовите на континуирано стручно усовршување за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата.

Член 3

(1) Стоматолошката комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора), донесува одлука во која се наведуваат докторите на стоматологија кои се определени за едукатори и делот од планот и програмата во кои што ќе ја спроведуваат пробната работа.

(2) Докторите на стоматологија се определуваат за едукатори за период од три години, врз основа на претходно објавен повик на веб - страницата на Комората и во гласилото на Комората.

(3) Одлуката од став (1) на овој член се објавува на веб – страницата на Комората, а определените едукатори писмено се известуваат за изборот како и за делот од планот и програмата за пробна работа во кој ќе го вршат едуцирањето.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите што

треба да ги исполнуваат здравствените установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/06).

Член 5

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.

(2) Овој правилник ќе се објави и во списанието на Комората и на интернет страницата на Комората.

Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,

проф. д-р Владимир Поповски, с.р.
Собрание на Стоматолошка комора
на Македонија,
Претседател,
д-р Круме Чесноски, с.р.